

АД Македонска информативна агенција Скопје
во државна сопственост

Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2016 и
Извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промените во главнината	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-23

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До основачот и раководството на АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост, Република Македонија (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември, 2016 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија објавени во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До основачот и раководството на АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост, Република Македонија на ден 31 декември, 2016 година, како и финансискиот резултат, извештајот за промени на главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме за конзистентноста на годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост, Република Македонија за годината што завршува на 31 декември 2016.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје
Соња Чулева, Управител

Соња Чулева, Овластен ревизор



Скопје, 11 април, 2017

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2016
(Во илјади Денари)

		За годината што завршува на 31 декември	
	Белешки	2016	2015
Приходи			
Приходи од продажба	2.2; 3;	8,970	9,197
Останати приходи	2.2; 4;	41,164	40,403
		50,134	49,600
Трошоци			
Материјали и енергија	5;	(1,658)	(1,727)
Транспортни и други услуги	6;	(5,213)	(6,061)
Амортизација и депрецијација	2.5; 12; 13;	(485)	(808)
Трошоци за вработените	2.9; 7;	(36,344)	(34,514)
Останати оперативни трошоци	8;	(6,429)	(5,868)
Финансиски приходи / (трошоци) -нето	2.3; 9;	191	(34)
		(49,938)	(49,012)
Добивка пред оданочување		196	588
Данок на добивка	2.4; 10;	(44)	(124)
Нето добивка за годината		152	464
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка		152	464
Основна заработувачка по акција			
Ден 2.50 / акција / (2015: Ден 7.65/акција)	11;		

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи се прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 11 март, 2017 година.

Генерален директор,
Љупчо Јакимоски

Овластен сметководител,
Лилјана Дуковиќ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2016
(Во илјади Денари)

		За годината што завршува на 31 декември	
	Белешка	2016	2015
СРЕДСТВА			
Не-тековни средства			
Нематеријални и материјални средства-нето	2.5;12	1,822	2,002
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	2.8;13	2,176	1,751
Побарувања од комитенти	2.10;14	6,364	6,434
Останати побарувања	15	1,323	2,023
Залихи	2.7;16	-	178
		9,863	10,386
ВКУПНО СРЕДСТВА		11,685	12,388
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Сопственичка главнина			
Акционерски капитал	20	3,731	3,731
Законска резерва	20	746	746
Задржана заработувачка	20	2,097	3,687
		6,574	8,164
Долгорочни обврски			
Долгорочна обврска за лизинг	19	-	94
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	17	1,361	799
Останати тековни обврски	18	3,642	2,983
Краткорочен дел на долгорочна обврска за лизинг	19	108	348
		5,111	4,130
ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		11,685	12,388

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

Година што завршува на 31 декември 2016

(Во илјади Денари)

	Акцио- нерски капитал	Законска резерва	Задржана заработувачка (загуба)	ВКУПНО
На				
1 јануари 2016	3,731	746	3,687	8,164
Корекција на грешка (Белешка 2.12)	-	-	(1,742)	(1,742)
Нето добивка за годината	-	-	152	152
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
На				
31 декември 2016	3,731	746	2,097	6,574
На				
1 јануари 2015	3,731	746	4,110	8,587
Корекција на грешка (Белешка 2.12)	-	-	(887)	(887)
Нето добивка за годината	-	-	464	464
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
На				
31 декември 2015	3,731	746	3,687	8,164

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2016
(Во илјади Денари)

	Белешки	За годината што завршува на 31 декември	
		2016	2015
Готовински прилив од оперативна активност			
Добивка (загуба) пред оданочување		196	588
Коригирана за:			
Депрецијација и амортизација на материјални и нематеријални средства		485	808
Расходи од отпис на побарувања		-	435
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски		(67)	(118)
Приходи од субвенции		(41,000)	(40,200)
(Зголемување)/намалување на побарувања од купувачи и други побарувања		770	178
(Зголемување)/намалување на залихи		178	162
(Намалување)/зголемување на обврски кон добавувачи и останати тековни обврски		(832)	(1,912)
Платени камати		-	-
Нето готовина од оперативни активности		(40,270)	(40,059)
Инвестициони активности			
Набавка на основни средства		(305)	(209)
Прилив од продажба на основни средства		-	-
Нето готовина во инвестициони активности		(305)	(209)
Финансиски активности			
Прилив од зголемување на оснивачки капитал		-	-
Прилив/(одлив) државни поддршки (субвенции)		41,000	40,200
Нето готовина од финансиски активности		41,000	40,200
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти	2.8; 13;	425	(68)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	2.8; 13;	1,751	1,819
Пари и парични еквиваленти на крај на годината	2.8; 13;	2,176	1,751

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост, Република Македонија - (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво формирано во Скопје на 18 февруари 1992 година.

Друштвото е регистрирано во Централниот Регистар под Деловоден број: 30120130006107 и ЕМБС: 5201764.

Единствен сопственик на Друштвото е Владата на Република Македонија.

Седиште: ул. Бојмија бр.К-2/1 и 2 Скопје, Аеродром.

Основна дејност на Друштвото е 63.91: Дејност на новинските агенции.

На 31 декември, 2016 година Друштвото има 72 вработени (31 декември 2015: 69 вработени.)

Управен одбор

На 31 декември 2016 година, Управниот одбор работи во следниот состав:

Име и презиме	Функција
1. Љупчо Јакимоски	Претседател на УО-новинар
2. Ајрије Реџеми	Член на УО-уредник на смена
3. Даниела Димовска	Член на УО-раководител на логистика
4. Пандорка Арсовска-Гацова	Член на УО –новинар
5. Сања Костовска	Член на УО-новинар

Надзорен одбор

Име и презиме	Функција
1. Сашо Стефановски	Претседател на НО - ВСС
2. Жарко Милошевски	Независен член на НО - ВСС
3. Хамит Хајрулаи	Член на НО - професор
4. Слаѓана Здравовска-Андреевска	Член на НО – дипломиран режисер
5. Горан Лазов	Независен член НО - дипломиран политиколог

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите на членот 469, став 6 од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 177/2008, 17/2009, 42/2010, 48/2010, 169/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 06/2016 и 30/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари.

Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2 Признавање на приходите

Приходот се признава кога станува веројатно дека идни економски користи ќе влезат во Друштвото и овие користи можат да бидат соодветно измерени. Приходите од продажба се прикажуваат според фактурната вредност, нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Нето позитивни и негативни курсни разлики се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настанале.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиска позиција.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.4 Данок на добивка

Во согласност со измените во Законот за данок на добивка (“Службен весник на Република Македонија” бр.112/2014) и Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојно оданочување, што се применува на годишната сметка за 2016 година, данокот на добивка се плаќа на вкупната добивка остварена во Извештајот за сеопфатна добивка, како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи, зголемена за непризнаени расходи и даночни ослободувања утврдени со Законот.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5 Недвижности, постројки и опрема

Иницијално, книговодствената вредност на недвижностите, постројките и опремата се евидентира по набавна вредност намалена за износот на акумулираната депрецијација и загуби од евентуални оштетувања.

Книговодствената вредност на средствата се контролира за случаи на оштетувања, кога одредени настани или промени на околностите индицираат дека истата не може да биде надокнадена. Доколку постојат индикации дека сегашната вредност го надминува надоместувачкиот износ, средството се намалува до вредноста на нивниот надоместувачки износ.

Депрецијацијата се признава со примена на праволиниска стапка на депрецијација за време на корисниот век на употреба на средството.

Во продолжение се дадени годишни стапки на депрецијација применети на некои позначајни ставки од средствата:

Компјутери	5%-20 %
Опрема	10% -20%

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност која вклучува цена, даноци што не се одбиваат и други трошоци кои директно се припишуваат во доведување на средството на саканата локација и кондиција потребна за обавување на оперативните цели.

На материјалните вложувања во изградба, до моментот на ставање на истите во употреба, не се пресметува депрецијација.

2.6 Залихи

Залихите на Друштвото се состојат од залиха на материјали и ситен инвентар. На ситниот инвентар ставен во употреба веднаш се евидентира исправка на вредноста. На крај на годината, износот на исправката изнесува 100% од вредноста на ситниот инвентар.

2.7 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од пари на денарска и девизна сметка, депозити по видување и пари во каса.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.8 Испратнини за пензонирање, пензиски планови и технолошки вишок

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

2.9 Побарувања од купувачи

Побарување од купувачи се водат по номинална вредност, намалена за соодветни исправки за проценети сомнителни износи.

2.10 Поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на финансиските и оперативните одлуки на Друштвото. Мнозинскиот, односно единствен сопственик на Друштвото е Владата на Република Македонија која има значајно влијание врз Друштвото, а со тоа и моќ да го контролира работењето на Друштвото во целина.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.11 Наеми (МСС 17)

Наем е договор според кој наемодавателот му го пренесува на наемателот, за возврат на плаќања или серија на плаќања, правото на користење на дадено средство за договорен временски период.

Наемот може да биде финансиски наем и оперативен наем:

Финансиски наем

Финансиски наем е наем со кој се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на даденото средство. На крај, сопственоста може, но и не мора да се пренесе врз наемателот.

Во случај на финансиски наем, се утврдуваат износите кои треба да се признаат при почнување на времетраењето на наемот.

Во согласност со МСС 17.20, при почнување на времетраење на наемот, наемателите треба да го признаат наемот како средство и како обврска.

Во согласност со МСС 17.27, финансискиот наем доведува до појава на расход за амортизација (депрецијација) за средствата кои се амортизираат/депрецираат, како и на финансиски расход за секој временски период. Политиката на амортизација треба да биде конзистентна со политиката на сопствените средства што се депрецираат/амортизираат во согласност со МСС 16-Недвижности, постројки и опрема.

Оперативен наем

Оперативен наем е наем кој не е финансиски наем.

2.12 Корекција на грешка (МСС 8)

Во финансиските извештаи за 2016 година е утврдена грешка во нето износ од Ден 1,742 илјади, која во согласност со МСС8-Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки, е коригирана на товар на акумулираната добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.13 Јавни набавки

Друштвото ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен весник на Република Македонија" 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011,15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016 и 120/2016, како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред. број	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на договори за јавни набавки во бодови	Министерство за финансии на Република Македонија
2.	Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето при доделување на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
3.	Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за водење записник за отварање на понуди	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
4.	Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот за спроведување на постапката за јавна набавка	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
5.	Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.158/07
6.	Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	"Службен весник на Република Македонија" бр.157/07
7.	Упатство за пополнување на Извештајот за спроведена постапка	Министерство за финансии на Република Македонија
8.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Македонија
9.	Правилник за содржина на тендерска документација	"Службен весник на Република Македонија" бр.19/08
10.	Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавните набавки	бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во примена од 01.01.2008
11.	Правилник за формата и содржината на извештајот од спроведената постапка	"Службен весник на Република Македонија" бр.2/08
12.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со примена од 01.01.2008 година
13.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија
14.	Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
15.	Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
16.	Останати	(согласно измени од 2008 – 2016)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

3. ПРОДАЖБИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Продажби на услуги на домашен пазар	8,397	8,924
Приходи од продажба на услуги во странство	573	273
	8,970	9,197

4. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Отпис на обврски/ наплатени отпишани побарувања	67	118
Приходи од субвенции од		
Влада на Република Македонија	41,000	40,200
Останати приходи	97	85
	41,164	40,403

5. МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Канцелариски и други материјали	345	255
Потрошена енергија	1,227	1,293
Резервни делови	57	179
Вредносно усогласување на ситен инвентар во употреба	29	-
	1,658	1,727

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

6. ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Транспортни услуги	782	732
Поштенски услуги (телефонија, електронска пошта)	941	882
Одржување	1,235	1,458
Наемнина	1,782	2,290
Комунални услуги	62	53
Останати услуги	135	417
Осигурување	111	39
Банкарска провизија	165	190
	5,213	6,061

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Бруто плати	30,215	27,367
Дневници за службени патувања	5,579	6,375
Помош за вработени	-	-
Трошоци за НО и УО	513	772
	36,344	34,514

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	Годината што завршува на
	31 декември	31 декември
	2016	2015
Реклама и репрезентација	472	379
Директен отпис на побарувања	-	435
Интелектуални услуги	5,871	5,004
Останати трошоци	86	50
	6,429	5,868

9. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ -НЕТО

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	Годината што завршува на
	31 декември	31 декември
	2016	2015
Негативни курсни разлики	(26)	-
Трошок за камати	(27)	(48)
Позитивни курсни разлики	237	-
Приход од камати	7	14
	191	(34)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на добивка кој се применува во Република Македонија. Законскиот данок на добивка се пресметува со примена на 10% даночна стапка (2015:10%) на добивката утврдена во Билансот на сеопфатна добивка коригирана за износот на расходи и приходи кои не се признааваат за даночни цели.

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Добивка пред оданочување	196	588
Данок на добивка 10% (2015:10%)	(44)	(124)
Ефективна даночна стапка:	22.44%	13,51%

11. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Нето добивка /(загуба) за годината	151,978	464,269
Пондериран просечен број на акции	60,649	60,649
Основна заработувачка по акција (во Денари)	2,50	7,65

Бројот на акции на Друштвото е утврден со Статутот на Друштвото (пречистен текст) објавен во Службен весник на Република Македонија бр.102/19.06.2015 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА-нето (Во илјади Денари)

	Нематеријални средства	Опрема и возила	ВКУПНО
<i>Набавна вредност</i>			
<i>На</i>			
<i>1 јануари 2016</i>	890	15,338	16,228
Нови набавки	26	279	305
Отпис/продажби	-	-	-
Трансфери	-	-	-
<i>На</i>			
<i>31 декември 2015</i>	916	15,617	16,533
<i>Акумулирана амортизација и депресијација</i>			
<i>На</i>			
<i>1 јануари 2016</i>	-	(14,226)	(14,226)
Трошок за годината (Корекција на грешка Белешка 2.12)	(5)	(480)	(485)
Отпис/продажби	-	-	-
Трансфери	(890)	890	-
<i>На</i>			
<i>31 декември 2016</i>	(895)	(13,816)	(14,711)
<i>Книговодствена Вредност</i>			
<i>На</i>			
<i>31 декември 2016</i>	21	1,801	1,822
<i>Книговодствена Вредност</i>			
<i>На</i>			
<i>31 декември 2015</i>	890	1,112	2,002

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Пари во банки - Денари	1,996	1,549
Пари во каса - Денари	19	70
Девизна сметка	46	17
Останати парични средства	-	115
	2,176	1,751

14. ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Побарувања од комитенти во земјата	7,202	6,829
Побарувања од комитенти во странство	-	178
Спорни побарувања	-	719
Побарувања за дадени аванси	285	-
Исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања	(1,123)	(1,292)
	6,364	6,434

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

15. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2016	2015
Побарување за повеќе платен данок на добивка	79	7
Други побарувања од вработени	461	481
АВР	783	1,535
	1,323	2,023

16. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2016	2015
Ситен инвентар во употреба	387	357
Исправка на вредност	(387)	(179)
	-	178

17. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2016	2015
Обврски кон домашни добавувачи	525	799
Обврски кон добавувачи во странство	409	
Обврски за примени аванси	427	-
	1,361	799

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

18. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	31 декември
	2016	2015
Обврска за ДДВ	225	255
Обврска за персонален данок	79	-
Обврска за плати и даноци и придонеси за плати	2,656	2,552
Обврска за членови на НО	-	15
Обврска за в.д.	-	26
ПВР	682	135
	3,642	2,983

19. ОБВРСКИ ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЛИЗИНГ

	Тековен дел		Не-тековен дел	
	2016	2015	2016	2015
НЛБ-Лизинг ДООЕЛ Скопје	108	348	-	94
	108	348	-	94

Во 2014 година Друштвото набавило возило од НЛБ-лизинг ДОО Скопје под финансиски лизинг. Износот од Ден 1,477 илјади се состои од уплатено учество од Ден 328 илјади и остаток од Ден 1,149 илјади за отплата на главница плус надомест (камата) за лизинг. Во 2015 година, ова побарување е пренесено како средство, во рамките на недвижности, постројки и опрема.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

20. ГЛАВНИНА

Основна главнина

Главнината на Друштвото на 31 декември 2016 и 2015 година, според официјалната регистрација во Централен Регистер на Република Македонија изнесува:

Оснивач	2016 ЕУР	2015 ЕУР	2016 Денари	2015 Денари
Влада на Република Македонија	60,659.40	60,659.40	3,730,600	3,730,600

Основната главнина е поделена на 60,659 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР/акција.

Законска резерва

Задолжителната (законска) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од оснивачкиот влог. Доколку законската резерва не достигне 10% од оснивачкиот влог, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10% , може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на сопственикот.

21. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се обврските кон добавувачи, готовина и пари во банка и долгорочни кредити што заедно го претставуваат максималното експонирање на Друштвото на кредитен ризик.

Кредитниот ризик на Друштвото се однесува најмногу на обврските кон добавувачи и долгорочните кредити.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на Друштвото ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

22. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Сите трансакции со поврзаните страни се извршени во вообичаени деловни односи, по услови слични на оние кои се нудат на неповрзани страни. Трансакциите со поврзаните страни и салдата на 31 декември 2016 и 2015 година се следни:

	<u>Во илјади Денари</u>	
	31 декември	31 декември
	2016	2015
Влада на Република Македонија		
(оснивач и единствен акционер)		
- Побарувања од поврзани субјекти	-	-
- Обврски кон поврзани субјекти	-	-
- Добиени субвенции	41,000	40,200

23. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на постојана даночна контрола (освен за ДДВ.) Дополнителни даноци и други давачки кои можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

24. ВАЛУТНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви за Еурото на 31 декември, 2016 и 2015 биле:

	<u>Во Денари</u>	
	<u>31 декември 2016</u>	<u>31 декември 2015</u>
Еур	61,4812	61,5947